



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Број 16- 16-62/3
22.01.2015 година
С к о п ј е

Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014), донесоа

ЗАКЛУЧОК

Постапката поведена со писмо број 16-62/1 од 02.01.2015 година за вршење на редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија, се запира.

Образложение

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика, извршија редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија на ден 20.01.2015 година.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014), подзаконските, општите, поединечните и другите акти донесени врз нивна основа.

При инспекцискиот надзор не се констатирани неправилности во остварувањето на правото на социјална парична помош, за што е составен записник број 16-62/2 од 23.01.2015 година.

Со оглед на наведеното, согласно член 41 став 4 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 16/2010, 157/2011, 147/2013 и 41/2014), се донесе заклучок како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на заклучокот согласно член 244 став 3 од Законот за социјалната заштита.

Заклучокот е донесен на ден 22.01.2015 година под број 16-62/3.

Упатство за правно средство: Против овој заклучок може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот преку Секторот за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика

Инспектори за социјална заштита:

Генерален инспектор, Владо Аврамовски
Главен инспектор, Ирена Тодороска
Виш инспектор, Марушка Ѓеоргиева
Виш инспектор, Благица Пирова
Инспектор, Соња Налбанти- Димоска